

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
„Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“**

Агрополог-ВФС, Желино во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект „Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“ и поднесе апликација за добивање на грант за финансирање на проектот.

Целта на проектот е проширување на понудата на АГРОПОЛОГ -ВФС Желино во однос на решавање на прашањето за недоволниот капацитет на постојната летна тераса.

Агрополог-ВФС, Желино во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот „Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за проширување на постоечката летна тераса. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

АГРОПОЛОГ -ВФС Желино: www.agp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

АГРОПОЛОГ -ВФС Желино

Адреса:, Ул.101 бр.15 Желино 1226 Желино

Телефон: 044-347-777

Одговорно лице: Ферди Џафери, менаџер на проектот

Е-маил: agropolog@t.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава:_____).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот „Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара“ да ги доставите на наведените е-маил адреси или во канцелариите на Агрополог-ВФС, Желино и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата